

APPLE IPOD ТЕЛЕФОНИ



Во јануари 2007 година, на конференцијата Macworld Корпорацијата "Apple" се подготвува да претстави два сопствени телефона iPhone. Производителите ветија дека новата направа ќе ги обедини функциите

на мобилен телефон и на MP3-плеер iPod. Пазарот одамна ги чека новитетите од "Apple". Овие направи ќе се произведуваат во соработка со моќната тајванска компанија "Hon Hai Precision Industry".



CRAZYPC HOVER MOUSE

Ви го претставуваме лебдечкиот маус, кој всушност е првиот стопроцентен маус без триење (како што самоуверено наведуваат на страницата на производителот).

Со помош на електромагнетната технологија CrazyPC Hover Mouse цело



време лебдее еден сантиметар над подлогата. Маусот е безжичен и е направен од метална легура. Цената на овој гаџет, со кој ќе ги направите љубоморни вашите пријатели или колеги изнесува 75 американски долари и може да се порача преку Интернет.

LG 3D GAME-PHONE SO ВГРАДЕН 3D ЗАБРЗУВАЧ



LG 3D Game-Phone е првиот во светот мобилен телефон со вграден 3D забрзувач. Оваа направа ќе биде пет пати побрза од сите досега произведени мобилни телефони. Поседува 2,2-инчен екран, вграден џојстик, 1,3Мр камера и стерео звук. LG 3D Game-Phone има сензорни движења кои треба да го зголемат уживањето во игрите.

РОБОТ ГИМНАСТИЧАР

"JR Robotics", во соработка со компанијата "VStone", на саемот "PlaModel/RadiCon, кој се одржа во јапонскиот град Чича, демонстрираа што сè можат да направат роботите на новата генерација. Нивниот најоригинален робот, именуван RB-1000, своевремено понуди одлични работни способности по многу прифатлива цена, меѓутоа од некои причини не поттикнал многу внимание ниту во Јапонија ниту надвор од таа земја. Сепак, демонстрирањето



кое привлекло најмногу внимание била роботската гимнастика, односно кревањето и вртењето на атлетска шипка. За жал, роботот немал шака, односно рака низ која може да помине шипка. Сепак, "JR Robotics" покажа дека стартува развивањето

нови и посоефицирани роботи, кои ќе можат да извршуваат многу специфични работи.